

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Кочев Лазо од Гевгелија УП2 09-11/21 од 18 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-464 од 6 ноември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-464 од 6 ноември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Кочев Лазо од Гевгелија до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-11/21 од 18 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-464 од 6 ноември 2020 година издадено од КЕЦ Велес, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, објектот е вон ДУП, нема нисконапонска во близина и нема потенцијални баратели на приклучок. Најблиската точка од објект е 600 метри, до мрежа со параметри $Sk3=1407kVA$ и 1,5% пад на напон. Трафостаницата од тој извод е оптоварена 35%, должината е 425 метри, а оддалеченоста од трафостаница до објект е 1325 метри.

Следна најблиска точка е 620 метри од објект но со 6,5% пад на напон и $Sk3=348kVA$, должина на извод 610 метри, а 1230 метри од објект до ТС (која е 45% оптоварена).

На 29 декември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се заклучи Жалителот да достави Геодетски елаборат за извршено мерење на спорното растојание од неговиот објект до далекуводот кој поминува во близина, при што на 11 јануари 2021 година истиот беше доставен.

На седницата одржана на 26 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-11/21 од 18 јануари 2021 година со прилог:

-Приговор

-БСП-1 образец од 29 октомври 2020 година

-Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-464 од 6 ноември 2020 издадено од КЕЦ Велес

-Скица од подрачјето

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави по прегледна GIS скица со вцртан објект, нисконапонска мрежа во близина и потенцијални баратели на приклучок во околината, а жалителот да достави доказ за сопственост на објектот за кој бара приклучок.

Доказ за сопственост од страна на жалителот не беше доставен во зададениот рок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучок според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 11/21
18 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски